

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 мај 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Исмаили Зија од с. Горно Седларце, Тетово УП2 09-71/22 од 15 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-241 од 31 март 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-241 од 31 март 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Исмаили Зија од с. Горно Седларце, Тетово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-71/22 од 15 април 2022 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-241 од 31 март 2021 година на КЕЦ Тетово, издадено поради незапазени минимални безбедносни растојанија од објект до среднонапонски далекувод на Електродистрибуција.

Жалителот потенцира дека објектот е на растојание од 3,70 метри од столбот, а од кровот до кабелот на проводникот има над 4m. Поседува и одобрение за градба.

Според Електродистрибуција – барателот е потребно да достави елаборат за сигурносни растојанија со мислење од овластено лице или да поднесе барање за дислокација на постоечкиот далекувод.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-71/22 од 15 април 2022 година со прилог:
  - Решение за одбивање бр. 11-241 од 31 март 2021 година на КЕЦ Тетово
  - Барање за произнесување околу исполнетост на услови за изградба на објектот, испратено од Општина Боговиње до ЕВН КЕЦ Тетово од 29 декември 2016 година
2. Одговор на Приговор од 19 април 2022 година со прилог
  - Барање за согласност за приклучок од 24 март 2022 година
  - Слики од далекуводот и објектот
3. Дополнителни докази од 21 април 2022 година со прилог:
  - GIS скица
  - Одобрение за градење со правосилност од 24 февруари 2017 година
  - Имотен лист бр. 632 за повеќе КП, КО Горно Седларце

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, со цел прецизно утврдување на спорните растојанија од објектот до среднонапонскиот далекувод на Електродистрибуција, жалителот е потребно да изготви Елаборат за сигурносни растојанија со мислење од овластено лице и истиот да го поднесе во прилог на Барањето за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа.

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното и фактот дека не се обезбедени минималните безбедносни растојанија потребни за реализација на приклучок, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–71/22  
19 мај 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**